

Пристапница за електронско / мобилно банкарство за физички лица

Електронско банкарство

одберете еден од наведените пакети:



IndividualNet

- Преглед на состојба на денарска трансакциска сметка;
- Преглед на состојба на кредитни картички;
- Преглед на состојба на кредити и амортизационен план;
- Преглед на состојба на депозити и штедни сметки;
- Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка и кредитна картичка.

IndividualNetPlus

- Преглед на состојба на денарска трансакциска сметка;
- Преглед на состојба на кредитни картички;
- Преглед на состојба на кредити и амортизационен план;
- Преглед на состојба на депозити и штедни сметки;
- Добивање на извод на e-mail од трансакциска сметка и кредитна картичка;
- Плаќање кон сите физички и правни лица;
- Плаќање на обврски по кредитни картички и кредити;
- Пренос на средства од сметка на сметка;
- Плаќање на режиски трошоци;
- Менувачница/купопродажба на девизи

Одберете едно од наведените средства за автентикација и авторизација за пакетот IndividualNetPlus:



Мобилно банкарство



Тип на уред*: Уред 1: Уред 2: Уред 3:

*наведете тип на уред на кој ќе го користите мобилното банкарство (iOS, Android)

Податоци за корисникот:

Име и презиме

ЕМБГ

Адреса

Телефон Мобилен

E-mail

Денарска трансакциска сметка 250 - -

Изводите во електронска форма на е-маил за сите мои сметки сакам да ги добивам на е-маил адреса:

Е-маил 1:

Е-маил 2:

Со пополнување на Пристапницата потврдувам и се согласувам дека:

- Банката ми овозможува пристап до апликацијата за Електронско / Мобилно Банкарство за преглед на сите мои сметки;
- Податоците наведени во пријавата се точни и при промена на податоците ќе ја известам Банката веднаш или најдоцна во рок од 7 дена;
- Сум запознаен/а и во целост ги прифаќам сите права и обврски кои произлегуваат од Договорот и Општите Услови за Електронско / Мобилно Банкарство за физички лица;
- Сум информиран/а дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и актите на Банката за заштита на личните податоци;
- Со потпишувањето на оваа пријава слободно и изречно давам согласност Банката да ги користи горенаведениот телефонски број и е-маил адреса како би ми овозможила користење на дигитален сертификат, S-Token или мобилно банкарство;
- Сум согласен/на моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) да се користат за понатамошни промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
- Сум согласен/на Банката да не ми доставува извод во печатена форма на домашна адреса за сите мои сметки.

За подетални информации за услугите за Електронско банкарство и начинот на пополнување на пристапницата, Ве молиме обратете се на телефонскиот број 02 3200 600 или на е-маил: netbanking@sparkasse.mk.

Подносител на барањето:

Име и презиме Потпис Место и датум

Пополнува Банката - податоците од пристапницата, ги проверува референт од Банката:

Име и презиме Потпис и печат
 Експозитура Датум